

PEUGEOT RC HYMOTION4



Името на концептот гласи RC HYmotion4 и според одговорните во "Peugeot" тој е конструиран во стил на вистински Grand Turismo, кој нуди технолошки и инженерски идеи и новини, за кои се очекува во блиска иднина да влезат на голема врата во сериското производство. RC HYmotion4 е купе создадено во знакот на бројот 4. Тоа значи дека купето има четири врати, четири седишта и погон на четири тркала. HYmotion4 во RC го со-



чинува турбо бензинецот 1,6 THP кој остварува 218 кс. Моторот е поставен во задниот дел од автомобилот и преку шестстепен автоматски менувач ги придвижува задните тркала. Просечната потрошувачка изнесува 4,5 л на 100 км, исто како кај Нурнос, но тука станува збор за бензин, додека емисијата на CO2 е ниска - 109 г/км. Воедно, RC HYmotion4 е способен да вози само во електричен модус, но на кратки релации и без нагли забрзувања.



НОВА MAZDA 3

Целосно новата Mazda 3 ќе ја доживее премиерата на 19 ноември на Салонот за автомобили во Лос Анџелес. Производителот од Хирошима објави и официјална фотографија од возилото, чиј претходник, од појавувањето во 2003 година, е продаден во 1,8 милиони парчиња во повеќе од 100 држави. Единствено што откриваат од "Mazda" е дека сите елементи на новата "тројка" се развиени со цел да се постигне уште поголемо задоволство кај корисниците, со рафинирано спортско возење и најмала потрошувачка на гориво. Прво ќе биде претставена седан верзијата со три врати, а хечбекот ќе се појави во декември на Саемот во Болоња. Може да се забележи дека Mazda 3 со предниот дел останува



доследна на дизајнот на моделот RX-8, додека задниот дел потсетува на Mazda 6. Се претпоставува дека новата Mazda 3 ќе ги дели моторите со Mazda 6, односно бензинците ќе се нудат со зафатнина од 1,4 до 2,0 литри (2,5-литарскиот турбо ќе пристигне дури од 2010 година), а дизелите ќе бидат од 1,6 до 2,2.



ФЛЕШ ВЕСТИ

"GENERAL MOTORS" И "CHRYSLER" СЕ ЗДРУЖУВААТ

Двете компании лобираат за владина финансиска помош за да се помогне постигнувањето договор. Како голема пречка за брзото здружување се истакнува исклучителното намалување на американската продажба на возила и заострувањето на условите за кредитирање, со што милиони потенцијални купувачи се оневозможени да набават нови возила, додека на производителите им е отежнато да позајмат пари за обезбедување на нормално работење во ситуација кога имаат огромни загуби.

КОЈ Е НАЈБРЗ АВТОМОБИЛ НА СВЕТОТ?

Гинисовата книга на рекорди официјално потврди дека SSC Ultimate Aero е најбрзиот автомобил на светот - 412 км/ч. За да се запише во Гинисовата книга SSC Ultimate Aero морал да изведе два обиди, со најмногу разлика од еден час меѓу двете трки. Во првиот "јуриш" автомобилот достигнал 413,31 км/ч, а во вториот 410,24 км/ч. Просечниот збир од овие две брзини е 412,28 км/ч, така што таа брзина влегува во Гинисовата книга.

102,5
sky
radio